

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2395.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50, член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013) постапувајќи по барањето за организирање на отворен инвестициски фонд КД Топ Бренднови број УП 01 08-51 од 20.3.2014 година на седницата одржана на ден 12.5.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул. Македонија бр. 13Б Скопје, се дава одобрение за организирање на Отворен инвестициски фонд КД Топ Бренднови.

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестициски фонд КД Топ Бренднови донесен на ден 7.3.2014 година со одлука за донесување на Статут на отворениот инвестициски фонд КД Топ Бренднови број 03-127/1 од 7.3.2014 година.

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД Топ Бренднови донесен на ден 7.3.2014 година со одлука за прифаќање на Проспектот број 03-127/2 од 7.3.2014 година.

4. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД Скопје со седиште на Орце Николов бр.3 Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на Отворен инвестициски фонд КД Топ Бренднови согласно Договорот за вршење активности на депозитарна банка на инвестициски фондови со број 10-200-10049/1/12.3.2014 склучен на ден 12/03/2014 година помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје и Одлуката за прифаќање на договорот за вршење на активности на депозитарна банка брпј 03-127/3 од 7.3.2014 година.

5. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје во рок од седум дена од денот на конечност на ова Решение да го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Република Македонија, Проспектот на Отворениот инвестициски фонд КД Топ Бренднови од 07/03/2014 година.

6. Отворениот инвестициски фонд КД Топ Бренднови се запишува во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност со следниот идентификациски број РО-ИФ1412052014КДТОБР6364578.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 08-51
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2396.

Врз основа на член 7 став 2 и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.5.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА АКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ВИДОВИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006) во член 3 став (1) по зборовите: „во писмена форма“ се додаваат зборовите: „или во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2

Во член 4 се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Доколку одлуката за издавање хартии од вредност е во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-158/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2397.

Врз основа на член 13 став (3) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.5.2014 година, донесе